

**Известување за концентрација со која Шопстер д.о.о. Белград (Shoppster d.o.o. Beograd), Србија, ќе стекне самостојна контрола над ЈУ-ПД Експрес д.о.о. Белград (YU-PD Express d.o.o. Beograd), Србија
(предмет бр. 08-55/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 13.04.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на стекнувањето на самостојна контрола од страна на трговското друштво **Шопстер д.о.о. Белград** (Shoppster d.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на адреса Милутина Миланковиќа 11г, Белград, Србија, над трговското друштво **ЈУ-ПД Експрес д.о.о. Белград** (YU-PD Express d.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на адреса Заге Маливук 1, Белград, Србија.

Шопстер д.о.о. Белград е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC Partners LLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и (ii) ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

ЈУ-ПД Експрес д.о.о. Белград е основано на 20 мај 1990 година во Белград, како друштво кое обавува курирско доставување на пратки. Во моментот има околу 1.200 вработени и мрежа на дистрибутивни центри кои се наоѓаат во 21 град низ Србија. На дневно ниво, Целното друштво испорачува преку 45.000 пратки на територијата на Република Србија. **ЈУ-ПД Експрес д.о.о. Белград** нема присуство во Република Северна Македонија.

Подносителот смета дека дефиницијата на релевантниот пазар на стоки може да остане отворена бидејќи, без оглед на усвоената дефиниција, предложената концентрација нема да има било какво влијание на конкуренцијата во Република Северна Македонија, имајќи предвид дека Целното друштво не е воопшто присутно во Република Северна Македонија, и оттука не доаѓа до преклопувања помеѓу учесниците на пазарот во Република Северна Македонија. Алтернативно, релевантните пазари на стоки би можеле да се дефинираат како (i) *пазар на домашна брза достава на пратки (и документи)* и (ii) *пазар на меѓународна брза достава на пратки (и документи)*, имајќи ги во предвид главните деловни активности на Целното друштво.

Што се однесува до географскиот опсег на пазарите за предметната концентрација, Подносителот предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како **територијата на Република Северна Македонија**.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

15.04.2021 година

Скопје